

HR Team Building Weekend



**Македонска
асоцијација за
човечки ресурси**

*„Во текот на долгата историја на
човековиот вид (како и на
животинскиот вид), оние кои
научиле да соработуваат и
импровизираат ефективно,
имале поголеми шанси за
опстанок“
- Чарлс Дарвин*

Термин за одржување:

2—3 НОЕМВРИ 2018 | ОХРИД

Контакт:
contact@mhra.mk
+389 78 389 277
www.mhra.mk



Кои се бенефитите од HR Team Building Weekend?

#1 Можност за реално team building искуство со HR заедницата.

#2 Споделување на досегашните искуства и знаења на HR менаџерите.


#3 Едукација и препораки во спроведување на team building активностите во вашата компанија заради подобрување на организациската култура.

#4 Мини-саем за достапните team building програми кои се нудат во Македонија.



Тим билдингот е процес кој придонесува за зајакнување и хармонизирање на тимот, им помага на организациите а и на вработените да изнајдат начин заеднички да си ги остварат поставените цели и задачи.

Поради таа причина решивме за прв пат да организираме HR Team Building Weekend.



Team building активностите се одличен начин да се подобри мотивацијата, продуктивноста и комуникацијата меѓу вработените, да се изгради доверба и да се развијат вештини за решавање на проблемите.

Сепак, крајна цел на тим билдингот е тимската работа успешно да биде интегрирана во секојдневието на работното место!

Што сé е вклучено во HR Team Building Weekend-от?

HR Team Building Weekend е настан од едукативна и друштвена природа.

Важноста на овој настан се состои во:

- Едукативен дел-

Искусни HR менаџери со своја презентација ќе се обидат да одговорат на прашањето “како доаѓаме до изборот на соодветната team building програма, која најмногу одговара на ѓпотребите на мојот тим?” Одговорот на ова прашање ќе се базира на стручен осврт од областа на организациската култура.

-Претставување на тренинг центрите-

Преку интересни и демонстративни изложувања, тренинг центрите ќе претстават дел од активностите кои ја сочинуваат нивната програма, со цел да ги доближат разбирањата за тоа што можат да и понудат на вашата организација.



-Networking-

Од еднакво голема важност на овој настан е и можноста за дружба со вашите HR колеги, можноста да ги споделите и размените вашите искуства и да ја проширите мрежата на контакти во рамки на HR заедницата.

Сметаме дека нашата цел ќе биде достигната доколку истовремено се едуцирате и релаксирате, а на крајот од викендот имате идеја за како да дојдете до тим билдинг програма која најмногу му одговара на **Вашиот тим!**



Начин на пријавување:

За учество на настанот Ве молиме пополнете ја **пријавата**, најдоцна до **22.10.2018**

 contact@mhra.mk

Назив на сесијата: **Креативна тим билдинг работилница со алатките Points-of-You®**

Работилницата со алатките Points-of-You ги отвора умот и срцето! Методологија за јакнење на тимовите преку која се креира забавно, трајно и силно искуство за коешто вработените ќе зборуваат со денови! Оваа уникатна работилница помага успешно да се креира позитивна и мотивирачка атмосфера во тимот, да се зголеми довербата, припадноста, да се дојде до длабоки индивидуални увиди за личниот придонес и придобивки од работењето во компанијата и целината како тим. Низ тим билдинг со методологијата Points of You®, тимот се запознава подобро, се зближува на еден лесен и креативен начин и креира нова синергија. Во моментот, единствено нашата компанија работи со корпоративни тренинзи, работилници и тим билдинг со оваа методологија/алатки. Овластени сме и да обучуваме други лица да ги набават и користат овие алатки, успешно применувани во голем број компании од целиот свет (Microsoft, L'Oreal, IKEA, Cirque de Soleil, др.). Прочитајте повеќе за феноменалната интернационална методологија и алатки Points of You (www.points-of-you.com)



Целите на играта се следните:

- секој од членовите до го преиспита и дефинира својот придонес во тимот и/или во компанијата;
- да им овозможи на постојните тимови да ги согледаат визијата и постојната групна динамика;
- на актуелните тимови во рамки на компанијата, да им овозможи да дојдат до увиди и сознанија што им е потребно да го подобрат личниот и взаемниот придонес за компанијата;
- компанијата да добие увид/сознанија за мислењето на вработените што е тоа што им недостасува на работните тимови за максимален придонес за успешноста на компанијата.



Групната сложувалка е една од игрите и таа претставува огледало за групната динамика, игра преку која членовите на тимот можат да допрат до важни теми за тимската динамика на безбеден (неконфронтирачки), практичен, динамичен, креативен и забавен начин.



Ирена Јакимова е магистер по деловна економија (MBA на Универзитетот на Шефилд), со долгогодишно менаџерско искуство. Лиценциран обучувач за возрасни, според пропишаните барања и програма на Министерството за образование и наука и според ЕУ директивите, сертифициран бизнис коуч, сертифициран тренер и применувач на повеќе методологии (NLP, Points-of-You, SDI-Personal Strengths, PlayingBig, High Performance Team Coaching & Deep Coaching). Во текот на нејзиното работно искуство од преку 20 години, работела со големи светски и домашни компании, како и со меѓународни и домашни институции, тренинг центри и мали и средни фирми.

Инспирит Коучинг е компанија со обучувачи и тренери (коучеви) кои имаат обемно и долгогодишно искуство, и во својата работа применуваат најсовремени методи, пристапи и алатки, како што се невро-биологијата, NLP (невро-лингвистичко програмирање), внатрешна мотивација personal strengths, креативна психологија Points-of-You, како и менаџерско и претприемачко знаење и искуство. Компанијата има програма и понуда на отворени (јавни) обуки, со мешани групи, како и наменски, интерни обуки за компании, организации и тимови.

Enjoy Macedonia



Назив на сесијата: **Тимска активна програма—Тимска Олимпијада**

ТИМСКА АКТИВНА ПРОГРАМА – ТИМСКА ОЛИМПИЈАДА

Доколку сакате да внесете енергија, да го мотивирате или да го инспирирате вашиот тим, Ви нудиме тим-билдинг активност која докажано функционира.

Пробајте ја нашата тимска активна програма, тренинг базиран на актинсоти во природата преку различни задачи и активности. Учесниците се делат на неколку групи кои преку интересен полигон се стимулираат во решавање проблеми и задачи за кои е потребна тимска работа, комуникација и заедничко носење на одлуки.



Целите на играта се следните:

- Мотивација на тимот
- Решавање на прблеми
- Заедничко носење на одлуки
- Остварување на тимска кохезија
- Развој на вештини кои поттикнуваат подбри резултати
- Развој на потенцијалот
- Подобрување на комуникацијата меѓу вработените
- Влевање на доверба во тимот



Enjoy Macedonia е компанија на професионалци со повеќе од 10 годишно искуство во инсентив и тим-билдинг програми и тренинзи. Нудиме инспиративни обуки и активности за поттик на вашите вработени, креираме програми кои промовираат тимска кохезија, развиваме вештини кои поттикнуваат подобри резултати. Тимските тренинзи се организирани и спроведени како работилници и водени од професионални предавачи-трениери искусни во полето на развивање потенцијали на човечките ресурси. Без разлика дали сакате да го наградите вашиот тим со мотивациско патување, или пак сакате да ја подобрите комуникацијата и надградите доверба во вашиот тим, креираме интерактивна програма која ги исполнува Вашите цели!

Сенсум Тренинг и Коучинг



SENSUM
ТРЕНИНГ И КОУЧИНГ
www.sensum.mk



Назив на сесијата: **Тим билдинг преку Тимски коучинг**

Поттикнете ја тимската иновација и зголемете го тимскиот дух со коучинг!

Учесниците ќе имаат можност да бидат дел од креативна тимска работилница. Преку интерактивен и забавен дел, учесниците поделени во тимови ќе изградат позитивно тимско искуство.

Дали сакате да научите како да трансформирате група на индивидуалци во високо мотивирани силни тимови? Методологијата која ја користиме е ориентирана на решенија кои ја засилуваат тимската енергија и креативноста. Учесниците ќе можат да искушат дел од енергетска тимска околина во која иновативните решенија стануваат континуиран начин на однесување. Ефективната соработка и тимскиот дух е примарна компонента на денешните современи компании.

Фокус на програмот:

- Креирање на тимската усогласеност и доверба
- Визуелни алатки за групно одлучување
- Тимска фасилитација и одговорност
- "Whiteboard" коучинг
- Проширување на тимскиот договор, заедничката визија и цели

Цели на Сенсум Тим Билдинг Програмите

- Креирање на високо ниво на ангажман и интеракција помеѓу членовите на тимот
- Промовирање на вредности и бенефитите од тимската работа и соработка помеѓу членовите на тимот
- Можност за развој и унапредување на меѓусебните релации
- Спроведување на разни активности за зајакнување на тимската работа и соработка помеѓу членовите
- Основно разбирање и принципи потребни за ефективна тимска работа
- Ангажирање на учесниците во активности на сопствените патерни на однесување (може да биде на ниво на однесување, стратегии, вредности, тимска визија, цели и сл.) кои би го примениле во иднина и кои водат кон зајакнување на тимската работа и тимската ефективност.



Зорица Поповска е основач на Сенсум Тренинг и Коучинг Центар. Таа е Магистер по менаџмент за човечки ресурси, Лиценциран обучувач за возрасни, Сертифициран NLP Тренер, Сертифициран NLP Capital Coach, NLP Master Practitioner, Сертифициран коуч за зголемена продажба и раст на бизнисот, Коуч за тимови со високи перформанси (според методологија на "Erickson Coaching International").



Сенсум Тренинг и Коучинг е едукативна и консултантска компанија со мисија да овозможи на своите клиенти најдобри можни решенија од областа на развој на лидерство, професионален и личен развој. Ние користиме врвна методологија за лични и професионални промени како би ги подржале клиентите во развојните активности и влијание на тие активности врз деловното работење.

Центар за Бизнес Психологија – Системски НЛП, ЈИЕ

Назив на сесијата: *Energy Management во Организационите системи*

Центарот за Бизнес Психологија дејствува на 4 полиња: ментално, физичко, емотивно и на поле на душата. Научете како овие полиња влијаат во вашето секојдневие и што е тоа што вие го правите, што кај вас и во околината предизвикува промени. Основните човечки потреби го креираат однесувањето. Откријте ги вашите! Што е тоа што ве води и мотивира и како истите се рефлектираат во работната средина? Кога сте дел од еден организациски систем не е доволно да се биде само учесник. Кои стандарди ги водат тимовите и за кои стандарди се стреми организацијата?

Методи на работа:

- Работилницата е едукативна, интерактивна и динамична.
- Техниките кои што се користат се практични и веднаш применливи.
- Сета програма е инспирирана од светски познатата техника за успех
- НЛП - Невро лингвистичко програмирање.



Марина Анчевска, Основач на првиот акредитиран НЛП Центар во Македонија. Воедно е и меѓународно акредитиран НЛП Тренер, бизнис тренер, коуч, мотивациски говорник на бизнис настани и конференции, холистички терапевт, јога учител и писател. Нејзините тренинзи се интерактивни и провокативни со цел да предизвикаат промена кај поединците, за да дејствуваат како еден организациски систем кој што заеднички успешно ги остварува компаниските цели.




Цел на сесијата:

- Поголема свесност и контрола за самите себеси, повисоко ниво на почитување на чувствата и стилот на однесување на другите луѓе, што повратно овозможува подобра емпатија и соработка.
- Освестувањето за тоа на кое поле дејствувате. Каде и како можете да влијаете за да предизвикате посакуваните резултати.
- Зајакнување на колективните вредности.
- Системска и колективна поврзаност.
- Чувство на припадност, работа во тим и синергија.



Секој тим е група на луѓе. Но, не секоја група на луѓе е тим!

Центарот за Бизнес Психологија – Системски НЛП, ЈИЕ нуди голем избор на Бизнес Програми, Менаџмент програми, коучинг програми. Сите програми се фокусираат на професионален и одржлив развој. Психолошките теории се ставени во бизнис пракса. Индивидуалците, тимовите и организациите ги извршуваат своите задачи подобро и се поефикасни. Применетата психологија е интегрирана во Бизнес тренинзите и во извршниот коучинг.



ДЕН 1 (02.11.2018 - петок)

07:30 -	Поаѓање од Скопје (доколку има потреба од организиран превоз)
10:00 - 10:30	Пристигнување на учесниците + кафе
10:30 - 12:00	I сесија: Воведен дел - Team Building активности на компаниите - Организациска култура и мерење на задоволството од работа - Дефинирање на организациската култура и избор на тим билдинг програми — споделување на искуства
12:00 - 13:00	Ручек & Networking Техники за тим билдинг активности
13:00 - 15:30	II сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активности (Компанија 1: Enjoy Macedonia)
15:30 - 16:00	Кафе пауза & Networking
16:00 - 18:30	III сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активности (Компанија 2: Центар за Бизнис Психологија - Системски НЛП, ЈИЕ)
19:30 - 20:30	Вечера & Networking
21:00 -	Вечерно излегување & дружење

ДЕН 2 (03.11.2018 - сабота)

07:30 - 08:30	Појадок & Networking
09:00 - 11:30	IV сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активности (Компанија 3: СЕНСУМ коучинг и тренинг центар)
11:30 - 12:00	Кафе пауза & Networking
12:00 - 14:30	V сесија: Презентација и спроведување на програма за тим билдинг активност (Компанија 4: Inspirit Coaching)
14:30 - 15:30	Ручек & Networking
16:00	Заминување кон Скопје



МАЧР низ бројки



30+

Успешно
организовани
семинари и
работилници

10

Успешно
организовани
интернационални
HR конференции

50+

Успешно
организовани
HR кафиња &
networking
настани

